



Димитрие МАНЕВСКИ

НИ ДОЈДЕ ЛИ КРАЈОТ?

Овој текст го пишував непосредно пред "историскиот" Самит на НАТО во Букурешт. Знаците на наводници ги ставив затоа што според многумина од овој Самит директно зависи нашиот опстанок. Само не знам зошто некој не ги затвори сите кои упорно тоа го повторуваат. Поточно не би требало да се затворат, туку да се сместат во ментална установа. Да се плаши сопствениот народ со такви изјави и да му се влева страв и несигурност заслужува само најлоша и најостра реакција.

Искрено сметам дека ние, како граѓани, доволно долго дозволуваме да не плашат, заплашуваат, уценуваат, ограничуваат... Редно време е да застанеме во одбрана на себеси, на нашето достоин-

ство, на нашите интереси. Сите народи и нации на кои им се восхитуваме, кои ги сметаме за развиени, кон кои се стремиме, станале такви затоа што цврсто се бореле за своите интереси и права. Нашата навика да се движиме по линијата на помал отпор нè прави ова што сме денес, држава и нација која живее за тоа некој да ја сожали и од милостиња нешто да ѝ подари. Доколку во скоро време не го промениме својот став, и понатаму ќе останеме "држава питач", која како таква има навистина реални и објективни шанси да исчезне.

Многумина поумни и помудри од нас кажале мисли во кои се содржи суштината на нашиот проблем. Би сакал да издвојам неколку од нив и се надевам дека ќе успеете да ги препознаете пораките кои преку овие зборови сакам да ги испратам.

Македонците постојат од многу одамна. Македонците поминале низ секакви

времиња, добри и лоши. Ние денес имаме привилегија да се нарекуваме Македонци, со голема буква! Оние кои мислат дека се доволно моќни да го доживеат нашиот крај, се лажат. Тие се најобична шега во споредба со непријателите кои сме ги имале. Тие самите во надеж велат, "историјата ќе пресуди кој бил во право". Не господа, не се надевајте дека ќе дочекате вашето дело да стане историја. Нашата историја ги памети хероите и достоинствените противници на овој народ. А таквите како вас? Таквите ги множиме со нула. Затоа сега сите ние треба да ги земеме дигитроните в рака и да пресметаме правилно за да станеме свесни дека решението за тешката состојба во која се наоѓаме нема да дојде од надвор, самите мораме да се избориме за подобар живот. А оние кои влезот во НАТО го сметаат за поголем приоритет од зачувувањето на достоинството, помножете ги со нула.

Ние живееме од тоа што го добиваме, но нашиот живот го прават работите кои ги даваме.

Винстон Черчил

Оној кој не е подготвен денес, уште помалку ќе биде утре.

Овид

Глупаво е да се плашиш од она што не можеш да го избегнеш.

Публилиус Сирус

Барам од себеси не да бидам еднаков со најдобриот, туку да бидам подобар од лошиот.

Сенека

Заради стравот од неуспех, тој не направи ништо.

Хорацие


Ниеден човек не е доволно добар за да владее со друг без негово

одобрение.

Абрахам Линколн

Луѓето со задоволство веруваат во она што го посакуваат.

Цезар



Не сметај дека нешто е завршено доколку нешто останува да се доврши.

Луцан

Статус кво, знаете, преведено од латински "мешаницата во која се наоѓаме".

Роналд Реган

Недозволиво е, невозможно е, по толку многу умирање, жртви и уништување, херојство, да не изникне поголемо и подобро човештво.

Шарл де Гол

Доколку ме удриш, јас ќе те удрам. Не верувам дека е добро за оние со самопочит да бидат вреќа за удирање.

Виктор Иго

Доколку сакаш да те почитуваат другите, најбитно е да се почитуваш себеси. Само така, со самопочит, ќе ги принудите другите да ве почитуваат.

Фјодор М. Достоевски